



СИЛВАНА БЛАЖЕВА

# КОНСТРУКТИВНИ КРИТИЧАРИ ЗА ИДНИТЕ ПРИНЦИПИЕЛНИ ПОСТАПКИ

**В**о овој пишан медиум, во кој централна тема е македонизмот од секаков можен аспект, веќе 13 години останува трага за случувањата од општественото живеење во државата. Сепак, би било неблагодарно да се прави споредба на македонскиот од по маките од годинава која изминува со некоја друга, претходна која се одликува со други карактеристики и проблеми. Придржувајќи се строго кон утврдената уредувачка политика, востановена од основачот на неделникот, господинот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски, Редакцијата "Македонско сонце" коректно, непристрасно, реално им го посвети должното внимание на сите настани од политичкиот, економскиот, културниот... живот на земјава, со цел читателите во татковината и оние многубројните во светот да добијат точна аргументирана и вистинита информација, претставена на страници кои барем три пати годинава преживеаја редицајн.

2006 година беше клучна за сериозното предупредување до сите политички структури во земјава дека треба да направат демократска анализа на внатрешните редови и преструктурирање, за да можат експлицитно да ги исполнуваат своите

обврски кон граѓаните кои им дале легитимитет за тоа. Еуфоријата по идеализираните ликови нè доведе во состојба да станеме глувонеми сведоци на нивното гласно шепотење. Процентите од јавната доверба во однос на водењето на внатрешната и на надворешната политика покажаа дека не е сè така добро и надежно, и најверојатно кај избирачкото тело преовлада единствената логична алтернатива за зачувување на државната кауза. Мораме да го промениме досегашниот однос кон Македонија затоа што оваа држава веќе нема никакво време на располагање за да продолжи да личи на место на кое се собрале маратонци кои го трчаат последниот круг.

Индивидуалната благосостојба на одредени личности, до која тие дошле на "принципиелен", мафијашки начин (кој треба и мора децидно да се расчисти во секој сегмент, но притоа секоја постапка да не се сведе на вокабулар со ситна реторика), им даде легитимно право на извршната, на законодавната и на судската власт тие заслужено да бидат деградирани. Неконструктивната критика не нуди решенија, но останувањето на позицијата на неутрален набљудувач можеби е уште полоша варијанта за немањето, односно за изгубеното чувство за припадност кон родната грутка. На оние кои партиципираа во деградацијата на државата препорачливо им е, како на последни евентуални "доследни" негатори на корените, да го забораваат настојувањето да остават свој личен печат на политичката и на секоја друга сцена, односно би требало да сфатат дека е крајно време за реализирање на максималните обиди за правно функционирање на Македонија.

Свеста и совеста на граѓанинот, кој е најзагрозен од сеопштата корумпираност, ќе мора да го трасираат патот да се оствари за ова поднебје и невозможното. Генерализирањето на проблемите значи исклучително непознавање на нивната суштина, а не барање начин за нивно решавање.

Националното прашање претставува тест кој ќе мора да се положи затоа што однородувањето на изродите е принципиелна постапка, кон која мора да се пристапи од причина што во спротивно Македонија ќе стане место на кое ќе се

сотре вистината за македонското постоење, како единствен излез за негово опстојување.

Со отворен ум и со отворено срце да се пристапи кон обезличувањето на, најгрубо кажано, потенцијалното злосторство кон севкупниот дигнитет на македонскиот граѓанин. Непотребно е повторно "претресување" на сите скандали, афери, тендери, корупции, непотизми... Тоа ни беше јавашлукот на 2006 година. Еве, да видиме каков ќе ни биде ветениот домаќинлук. Од тука сè почна, но не смее од тука и сè да заврши. Без никаква тенденција за негаторски однос кон сè што се случуваше во 2006 година, мораме да напоменеме, со апсолутна необоеност, дека фактички имаше само секвенци на она возвишеното - умееме да пееме и да свириме, светот на нозе да го кренеме.

Дај ни земјо македонска сила од буквите да составиме зборови и да ја откриеме тајната за својата успешност и оправданоста за постоењето.

"Македонско сонце" има свој карактеристичен белег и една единствена цел - да биде во функција на македонската кауза и на Македонците каде и да се.